

| | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|
| 1. | Наставен предмет | ТЕРМИЧКИ АПАРАТИ | |
| 2. | Шифра | ЗМЗ2ПТИ04 | |
| 3. | Студиска програма | ПТИ | |
| 4. | Семестар (изборност) | летен (X) | |
| 5. | Цели на предметот | Запознавање со термички апарати во одделни индустриски гранки; флуидизирани слоеви и нивна примена во енергетиката и индустријата; методи за пресметка и оптимирање | |
| 6. | Оспособен за (компетенции) | Анализа на работните параметри на термичките апарати, пресметки и оптимизација на основните компоненти | |
| 7. | Услов за запишување на предметот | | |
| 8. | Основна литература (до 3 наслови) | 1. О. Т. Ильченко и др.: Теплоиспользующие установки промышленных предприятий, Висша школа, Харьков, 1985 2. Е. И. Левин, Е. П. Шубин: Теплообменные аппараты систем теплоснабжения, Энергия, Ленинград 3. Мухленов И. П. и др. (ред.): Расчеты аппаратов кипящего слоя, Химия, Ленинград, 1986 | |
| 9. | Број на кредити: | 5 | |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време | 5 ECTS x 30 саати = 150 саати | |
| 11. | Распределба на расположивото време | 30 + 12 + 16 + 88 + 4 = 150 саати | |
| 11.1. | ПТН - | Теоретска настава (15x2 саати) | 30 саати |
| 11.2. | ПВ - | Програмски вежби | 12 саати |
| 11.3. | АВ - | Аудиторни вежби, видео проекции, консултации, стручни часописи, интернет | 16 саати |
| 11.4. | СУ - | Самостојно учење на материјал од 180 стр. за тестови и за подготовка на семинарските работи | 88 саати |
| 11.5. | ТПЗ - | Проверка на знаење со 2 теста (2x2 саати) | 4 саати |
| 12. | Оценување | 10 + 60 + 30 = 100 бода | |
| 12.1. | Посетеност на предавања | 10 бода | |
| 12.2. | 2 теста (2 x 35 бода) | 60 бода | |
| 12.3. | 2 програмски задачи (2 x 15 бода) | 30 бода | |
| Студентот треба да освои најмалку по 30 % од предвидените бодови на секој од тестовите | | Оценки: | |
| | | од 50 до 60 бода | 6 (шест) |
| | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) |
| | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) |
| | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) |
| | | над 90 бода | 10 (десет) |
| 13. | Услов за потпис и формален испит | Реализирани активности 11.2 | |

| недела | Предавања - теоретска настава | | Аудиториски вежби | | Програмски вежби | |
|--------|-------------------------------|---|-------------------|---|------------------|--|
| | саати | тема | саати | тема | саати | тема |
| I | 2 | Увод. Работни флуиди. Класификација и шеми на вклучување | 2 | Работни флуиди. Примери на шеми на поврзување на термички апарати | | |
| II | 2 | Карактеристични критериуми за топлинските и хидродинамичките процеси | 1 | Прописи за термички апарати Примери: термички и хидродинамички критериуми. | 1 | Објаснување за првата програмска задача |
| III | 2 | Општа методологија за термичка пресметка на термичките апарати | 1 | Примери од пресметки на термички апарати | 1 | Термичка пресметка на термички апарат |
| IV | 2 | Хидраулична и јакосна пресметка | 1 | Примери од хидраулична и јакосна пресметка | 1 | Хидраулична и јакосна пресметка |
| V | 2 | Рекуперативни термички апарати. Конструктивни карактеристики | 1 | Приказ и пресметки на рекуперативни термички апарати | 1 | Хидраулична и јакосна пресметка |
| VI | 2 | Проектна и контролна пресметка на топлинските перформанси | | | 2 | Предавање на првата програмска задача |
| VII | 2 | Регенеративни термички апарати, конструктивни карактеристики, топлинска пресметка | 2 | Примери од регенеративни термички апарати | | |
| VIII | 2 | Апарати со флуидизиран слој. Топлинска пресметка | 1 | Основни пресметки на постројки со флуидизиран слој | 1 | Објаснување за втората програмска задача |
| IX | 2 | Примена на постројки со флуидизиран слој во енергетиката и индустријата | 1 | Пресметки на специфични системи со флуидизиран слој | 1 | Пресметки на постројка со флуидизиран слој, комора за согорување или друг систем |
| X | 2 | Комори за согорување. Топлински биланс | 2 | Прв тест на материјалот од I до VIII недела | | |
| XI | 2 | Термичка дегазација. Дегазери, класификација и карактеристики | 2 | Примери од комори за согорување | | |
| XII | 2 | Конструктивни изведби и термичка пресметка | 1 | Примери од термичка дегазација | 1 | Втора програмска задача |
| XIII | 2 | Ладилни кули. Видови | 1 | Изведби и пресметки за термички дегазери | 1 | Втора програмска задача |
| XIV | 2 | Топлинска пресметка на ладилни кули | 1 | Пресметки на ладилни кули | 1 | Втора програмска задача |
| XV | 2 | Термички апарати во различни индустриски гранки | 1 | Примери од термички апарати во различни индустриски гранки | 1 | Предавање на втората програмска задача |
| XVI | | | | | | |
| XVII | | | | | | |
| XVIII | | | 2 | Втор тест на материјалот од IX до XV недела | | |
| | 30 | | 20 | | 12 | |

| | |
|----------|--|
| Задача 1 | Термичка, хидраулична и јакосна пресметка на термички апарат. Решението се предава во печатена форма. |
| Задача 2 | Пресметка на постројка со флуидизиран слој, комора за согорување, дегазер или друг апарат. Решението се предава во печатена форма. |